

ВО ПОДГОТОВКА 43. ИЗДАНИЕ НА "ГАЛИЧКА СВАДБА"

Секој Петровден, во Галичник, во богатиот летопис на долгата и макотрпна историја на македонскиот народ, на неговата културна и национална опстојба, ден и место каде што раскошните носии, езгите, величествените обреди и ритуали ја најавуваат "Галичката свадба", навистина предизвикуваат воздишка кај секој намерен и ненамерен гостин. Така и оваа година, токму на тој празник, по 43. пат ќе се случи "Галичка свадба", на 15 и на 16 јули.

Ирена Китановска и Томислав Лазаров, избраните невеста и зет, судбоносното "да" ќе го изговорат пред Бога на оваа традиционална мани-



■ Пишува:
Милева ЛАЗОВА

фестација, која има амбиции како македонски бренд да влезе во светското живо културно наследство на УНЕСКО. Годишните младенци на манифестацијата ќе стапат во брак според далеку познатите традиции и обичаи од Галичник. Чинот на црковното венчавање ќе го изврши Архиепископот охридски и македонски Г.Г. Стефан, во црквата "Свети Петар и Павле".

ПОТЕКЛО

Корените на зетот Томислав се токму од прекрасниот Галичник, кој потекнува од едно од најстарите галички

семејства, Томовци, каде што за разни генерации се врзани интересни вистински приказни од времето во кое живееле. Најстарата приказна, од родоначалникот на ова семејство, е дека тој е еден од оние галичани кои од османлискиот султан успеале да добијат дозвола да си ја вратат христијанската вера. Во 1843 година, еден член на семејството го спасил целото село од исламизирање, со тоа што се договорил со еден бег, негов познаник, да го спречи тоа, а за возврат му ја дал својата ќерка.

"Имам потекло од Галичник и сум долгогодишен учес-

ник на манифестацијата. Ги познавам традициите и обичаите и навистина сум среќен што ќе бидам галички зет. Досега учествувал на многу изданија на 'Галичка свадба' и ова е остварување на мојот сон. Со согласност на идната невеста Ирена, која има 23 години, и е апсолвент на Филолошкиот факултет, одам по стапките на моите предци, кои речиси сите се венчани во Галичник", истакна младоженецот Лазаров.

Невестата Китановска додаде дека за неа претставува особена чест и предизвик да облече носија која ја направила македонска жена. Мина-

тата година прв пат ја следела "Галичка свадба", но вели дека има доволно време да се запознае со сите обичаи кои се прават при овој чин.

На свадбата ќе учествуваат со своите први постави ансамблите за народни песни и ора "Кочо Рацин" и "Мирче Ацев", а во официјалниот дел од свадбата ќе бидат присутни повеќе од сто сватовистатици во галички носии, како и петнаесет коњаници.

КУЛТУРНО ЛЕТО

Освен со традиционалните адети, пред и по централниот свадбарски чин, гостите на 43. издание на "Галичка свадба" ќе имаат можност да проследат и богата културно-уметничка програма. Ден пред "Галичка свадба", на 14 јули, во амфитеатарот во Галичник, со спектакуларниот концерт на квартетот Даутовски и со зурлите и тапаните на познатите Мајовци, всушност ќе почне "Галичкото културно лето", кое ќе изобилува со многу богата културна програма. И оваа година традиционално ќе се одржат книжевната и ликовната колонија, а во текот на ова "Галичко културно лето" се прават обиди и за концерт во црквата "Свети Петар и Павле" на оперската певица Весна Гиновска-Илкова, чии родители потекнуваат од ова планинско село. За 19 август (празникот Преображение), исто така, е планиран концерт во спомен на Александар Сариевски, доајенот на македонската народна музика.



ВЕКОВНИОТ НЕПОКОР



НА ГОРДИОТ ГАЛИЧНИК

Зетот Томислав Лазаров има приватна фирма, а невестата Ирена Китановска е апсолвентка на Филолошкиот факултет во Скопје. Освен со традиционалните адети пред и по

централниот свадбарски чин, гостите на 43. издание на "Галичка свадба" ќе имаат можност да проследат и богата културно-уметничка програма.

